



Република Северна Македонија
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ул. "Сандо Масев" бр.1 2400 Струмица С.Македонија



централа: 034-348-030, кабинет: 348-026, факс 320-544
www.strumica.gov.mk gradonacalnik@strumica.gov.mk

Градоначалникот на Општина Струмица :
ОБЈАВУВА

Целосен пренос на Б - Интегрирана еколошка дозвола од ИН МАК БЕТОН ДОО , Струмица , со седиште на ул. Индустрија Сачево бр.1.2.17 на Друштво за производство , градежништво , трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ , со седиште на ул. Ленинова бр.44 – ГТЦ Глобал/кат 3 во Струмица

Врз основа на член 118 став 3 и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр: 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 , 99/18 и Сл.в на РСМ 89/22) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Решение за целосен пренос на Б- Интегрирана еколошка дозвола

Подносител на барањето:

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ИН МАК БЕТОН ДОО

Адреса на подносителот:

Индустрија Зона Сачево бр.1.2-17

Контакт лице:

Марија Јовчева

Категорија на инсталацијата:

Инсталација за мелење, дробење и сеење на чакал, песок и глина

Компанија превземач:

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ

Адреса на Компанија превземач:

ул. Ленинова бр.44 – ГТЦ Глобал/кат 3 во Струмица

Контакт лице:

Марија Јовчева

Категорија на Компанија превземач:

Инсталација за производство на готова бетонска смеса

Целокупната документација содржана во Дозволата за Б интегрирана еколошка дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни на заинтересираната јавност , во Одделението за заштита на животната средина , во просториите на поранешен Дом на АРМ ул. „Благоја Јанков Мучето „ бб Струмица
Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

ОПШТИНА СТРУМИЦА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Костадин Костадинов